

РАЧНИ СИГНАЛИ ПРИ ВОЗЕЊЕ ВЕЛОСИПЕД



◀ свртување на лево

1 СВРТУВАЊЕ НА ЛЕВО

Истегнете ја левата рака. Направете го овој сигнал приближно 30 метри пред да свртите за да ги предупредите другите.

2 СВРТУВАЊЕ НА ДЕСНО

Истегнете ја десната рака на страна или испружете ја левата рака настрана и свртете ја раката нагоре под агол од 90 степени.



▶ свртување на десно



■ застанете

3 ЗАСТАНЕТЕ

Истегнете ја левата рака и свиткајте ја надолу под агол од 90 степени, со отворена рака.




Повеќе информации



Поддршката на Европската комисија за изработката на оваа публикација не претставува одобрување на содржината, која ги одразува само гледиштата на авторите и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа.

РАЧНИ СИГНАЛИ ПРИ ВОЗЕЊЕ ВЕЛОСИПЕД





4 ЗАБАВЕТЕ

Движете ја раката нагоре и надолу кај зглобот да им дадете до знаење на другите возачи дека забавувате.

5 ДАДЕТЕ ПРЕДНОСТ

Придвижете ја раката нанапред.



6 ОПАСНОСТ/ДУПКА НА ПАТ

Кога се приближувате до опасност од патот, како што е дупка, капак на шахта или капак за одвод, испружете ја раката и насочете ја кон подот. Ако е можно, ова може да биде придружено со кружни движења.



Повеќе информации



Поддршката на Европската комисија за изработката на оваа публикација не претставува одобрување на содржината, која ги одразува само гледиштата на авторите и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на информациите содржани во неа.